



ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА И ЕФЕКТИВНОСТА ВО РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВОТА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА


(Документ за јавна политика)

Д-Р ГОРАН КОВАЧЕВ




Што е ИПАРД? Како функционира?

Инструмент на ЕУ за претпристапна финансиска помош за поттикнување на земјоделството и руралниот развој на земјите-кандидати.



Пример:



Досегашни резултати:

- Јавни повици: 6
- Доставени барања: 536
- Склучени договори (активни): 120
- Износ на склучени договори
(активни): 4,0 м. €
- Исплатен износ: 2,2 м. €

Напомена: Податоците се заклучно со 2012 година. Во 2013 година е распишан седмиот оглас чии резултати се во фаза на обработка

Утврдени проблеми:

- Недоволна информираност и анимираност на потенцијалните корисници
- Обемна и комплицирана документација
- Неконзистентност на условите и процедурите
- Неподготвеност на барателите да ги исполнат условите
- Отежнат пристап до финансии

Недоволна информираност и анимираност на потенцијалните корисници

- Зајакнат капацитет на АФПЗРР и АПРЗ
- Бесплатна телефонска линија

0800 12 12 1

- Публикации, кампањи, обуки, промоции
- Активности на приватните консултантски
куќи

Обемна и комплицирана документација

- ИПАРД гилотина
- Меморандум со Биро за судски вештачења
- Договор со Агенција за храна и ветеринарство
- Договор со МЗШВ

Неконзистентност на условите и процедурите

○ Четврта модификација

- Земјоделска механизација
- Зголемен опсег
- Изградба на нови капацитети
- МСП според ЕУ стандарди
- Нови подмерки во мерка 302
- „машински кругови“

Неподготвеност на барателите да ги исполнат условите

вака,



или вака?



Отежнат пристап до финанси

- Меморандум со Здружение за банкарство при СКМ
- Воведување на нова категорија во ЗКДФ кредитната линија на МБПР
- Докапитализација на МБПР
- Без доказ за обезбедени финансиски средства за барателите од мерката 103

ПРЕПОРАКИ:

- Превод на модификациите на македонски јазик
- Толковник на поими за ИПАРД
- Современа медиумска кампања
- Рубрика „најчесто поставувани прашања“
- Ваучер систем за советодавни услуги
- Фиксни 5% за изработка на деловен план
- 60% кофинансирање за органско п-во

ПРЕПОРАКИ (2):

- Акредитација на мерка 102 – воспоставување на групи на производители
- Акредитација на мерка 301 – развој и подобрување на рурална инфраструктура
- Укинување на ограничувањата за микро (103) и средни (302) претпријатија
- Меморандум со Биро за лекови
- Дополнување на ЗКДФ

ПРЕПОРАКИ (3):

- Трансфер на сметки во банка од која е земен кредит
- Кредитирање на мерка 302 од страна на МБПР
- Преддоговор за кредит корисник-банка



**ВИ БЛАГОДАРАМ
ЗА ВНИМАНИЕТО!**

info@cea.org.mk

www.cea.org.mk

www.mkbudget.org

Е-пошта: goran.kovachev@gmail.com

Linkedin: [Goran Kovachev, PhD](#)

Twitter: [@gorankovachev](#)